

Име и презиме _____ Датум _____

Моето опкружување

1. Заокружи го точниот одговор. Пријателство е:

а) помагање б) навредување в) лажење г) чување тајни д) игра е) почитување

4

2. Прочитај ги внимателно исказите и поврзи. За какво пријателство станува збор?

4

Јоана сака да се дружи со Мила, затоа што Мила има нов велосипед и често и го дава на Јоана да го вози нејзиниот велосипед.

Кате и Ива се дружат затоа што двете сакаат да возат ролери и да читаат исти книги.

Мирко, Арбен и Симон се постојано заедно, заедно учат и играат во ист ракометен клуб. Тие се речиси неразделни.

Сејхан и Ива се пријателки. Сејхан многу убаво црта, а Ива постојано и се лути на кога таа нема да и ги нацрта цртежите по ликовно.

ВИСТИНСКО
ПРИЈАТЕЛСТВО

ПРИЈАТЕЛСТВО
ОД КОРИСТ

3. Пријателите на нас можат да влијаат _____ и _____

2

4. Под секоја од сликите напиши за какво влијание станува збор :

4



5. Заокружи го точниот одговор. Ако групата пријатели те убедува да направиш нешто со кое не се согласуваш, тогаш:

1

а) ќе им се приклучам б) ќе избегам в) ќе ги убедувам да не го прават тоа

6. Покрај исказот со кој се согласуваш или не се согласуваш стави го знакот ✓.

3

ИСКАЗ	ДА	НЕ
Користење на роднинските и пријателските врски за постигнување на успех во своја корист е непотизам		
Корупцијата е позитивна појава		
Чесно е кога му нудиш подарок на своето другарче за да ти помогне		

7. Дополни!

4

а) Барање на нешто материјално (пари) или барање на некаква услуга за да му помогнеме на некој да постигне некаква цел е_____.

б) Нудење на некаква услуга или нешто материјално за да се постигне некоја цел велиме дека е_____.

8. Јаков ти нуди големо чоколадо „Милка“ за да му ги нацрташ цртежите по ликовно.

4

а) Што е тоа мито или подмитување?

б) Како ќе постапиш ти во оваа ситуација?

9. Прочитај ги внимателно исказите и поврзи:

4

Машките не играат балет.

Другарите не ги примаат Јована и Искра вонивниот кошаркарски тим.

Симон не може да подготви добар ручек.

Жените се лоши возачи.

СТЕРЕОТИП

ПРЕДРАСУДА

10. Насилството може да биде _____ и _____

	2
--	---

11. Заокружи го точниот одговор. Кажување на погрдни зборови, навреди е:

	1
--	---

а) начин на другарување б) културно однесување в) физичко насилство г) вербално насилство

12. Кој е најдобриот начин за да се реши некое несогласување?

	4
--	---

13. Емпатија е

	4
--	---

14. Напиши пример, ситуација кога си покажал емпатија кон некого!

	6
--	---

ИНДИКАТОРИ	Да	Делумно	Не
Прави разлика меѓу вистинско пријателство и пријателство од корист			
Препознава несоодветно и непромислено однесување и ги знае последиците			
Препознава мито, подмитување, корупција во дадени ситуации			
Препознава и реагира на родовите стереотипи и предрасуди			

Бодови	0-10	11 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 48
					

Наставник _____ Родител _____